

Макстил АД Скопје

Финансиски извештаи,
Годишен извештај,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

Макстил АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2022 година

Макстил АД, Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на

31 декември 2022

со извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка	2
Извештај за промените во капиталот	3
Извештај за паричниот тек	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 – 42

Извештај на независниот ревизор

До Одборот на Директори и Акционерите на Макстил АД - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Макстил АД - Скопје, кои ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола која е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандарди“). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целта на изразување мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешката 15 од приложените финансиски извештаи, Друштвото немало сопственост на земјиштето при иницијалното признавање. Признавањето на земјиштето на тој начин не е во согласност со критериумите за признавање на средство во согласност со МСС 1 „Презентација на финансиските извештаи“ и МСС 16 „Недвижности постројки и опрема“. Во текот на 2021 година, Друштвото легализираше дел од земјиштето и на 31 декември 2021 ја зголеми сметководствената вредност на истото за износот на дополнителните капитализирани трошоци во износ од 33.729 илјади МКД. Постапката за легализација на преостанатиот дел од земјиштето се уште не е завршена на 31 декември 2022 година. Врз основа на претходно наведеното, во согласност со барањата на МСС 8 – „Сметководствени политики, промени во сметководствените проценки и грешки“, Друштвото не требало да го признае земјиштето на 1 јануари 2021 година во износ од 1.130.270 илјади МКД и поради тоа сметководствената вредност на Недвижностите, постројките и опремата на 1 јануари 2021 е преценета во износ од 1.130.270 илјади МКД, а исто така преценета е и сметководствената вредност на капиталот и резервите е преценета на 1 јануари 2021 за истиот тој износ. Дополнително, не бевме во можност да обезбедиме соодветна ревизорска документација, за да ја потврдиме вкупната површина на земјиштето, како и соодветната вредност на легализираниот дел од земјиште, која согласно МСС 16 „Недвижности, постројки и опрема“ треба да биде евидентирана во финансиските извештаи на Друштвото.

Следствено, не бевме во можност да ја утврдиме сметководствената вредност на преценетиот износ на Недвижностите, постројките и опремата и презентираниот износ на капиталот и резервите на 31 декември 2022 и 31 декември 2021. Ревизорското мислење на финансиските извештаи на 31 декември 2021 и за годината што завршува тогаш, издадено на 20 април 2022 е соодветно квалификувано по овој основ.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето опишано во пасусот во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ги прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Макстил АД - Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384. Раководството е одговорно за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Макстил АД - Скопје, кои се одобрени од Одборот на Директори на Макстил АД - Скопје. Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Раководството на Макстил АД - Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Макстил АД - Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година. Сепак, според наше мислење, Годишниот извештај и Годишната сметка се материјално погрешни од истата причина наведена во пасусите во Основа за мислење со резерва.


Драган Давитков
Управител




Александра Кузмановска
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО
27 април 2023 година
Скопје, Република Северна Македонија

Извештај за финансиската состојба

На 31 декември

Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Средства			
Недвижности, постројки и опрема	15	3.746.509	3.823.674
Нематеријални средства		1.109	669
Вложувања во придружени претпријатија	16	5.182	5.182
Вложувања во хартии од вредност	17	1.257	1.257
Вкупно не-тековни средства		3.754.057	3.830.782
Залихи	18	2.770.408	2.641.633
Побарувања од купувачи и други побарувања	19	916.187	638.667
Побарувања за дадени аванси	20	159.174	123.094
Парични средства и парични еквиваленти	21	724.759	137.932
Вкупно тековни средства		4.570.528	3.541.326
Вкупно средства		8.324.585	7.372.108
Капитал и обврски			
Акционерски капитал		3.948.195	3.948.195
Акумулирана загуба		(736.619)	(1.813.858)
Вкупно капитал и резерви		3.211.576	2.134.337
Обврски			
Обврски за кредити	24	541.164	1.014.439
Користи за вработените	25	27.047	25.527
Обврски за одложени приходи	28	15.998	17.276
Вкупно не-тековни обврски		584.209	1.057.242
Обврски за кредити	24	1.984.291	2.050.657
Обврски кон добавувачи и други обврски	26	1.133.150	1.196.894
Обврски за данок на добивка		39.244	88.432
Обврски за примени аванси	27	1.372.115	844.546
Вкупно тековни обврски		4.528.800	4.180.529
Вкупно обврски		5.113.009	5.237.771
Вкупно капитал и обврски		8.324.585	7.372.108

Придружните белешки од страна 5 до 42 се составен дел од овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Одборот на директори на Макстил АД - Скопје на 27 април 2023 година и потпишани во нивно име од:


Марија Дуковска – Павловска
Генерален Директор


Петар Јанески
Директор на економика


Горан Алексовски
Директор на сектор за сметководство и финансии
(Областен Сметководител со број на уверение
0105475)

Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2022	2021
Приходи од работењето	7	11.106.106	7.069.372
Трошоци содржани во реализирани готови производи	11	(9.596.652)	(5.909.166)
Бруто добивка		1.509.454	1.160.206
Останати приходи од дејноста	8	52.135	15.696
Административни расходи	11	(351.027)	(292.842)
Останати расходи од дејноста	9	(8.857)	(8.933)
Добивка од редовно работење		1.201.705	874.127
Приходи од финансирање	12	154.896	177.650
Расходи од финансирање	13	(155.838)	(106.710)
Нето расходи од финансирање		(942)	70.940
Добивка пред оданочување		1.200.763	945.067
Данок на добивка	14	(123.527)	(95.680)
Добивка за годината		1.077.236	849.387
Останата сеопфатна добивка за годината, нето од данок на добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1.077.236	849.387
Основна и разводнета заработка по акција (во денари)	23	73,67	58,09

Придружните белешки од страна 5 до 42 се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за промените во капиталот

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски капитал	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2021	3.948.195	(2.663.242)	1.284.953
Вкупна сеопфатна добивка за годината			
Добивка за годината	-	849.387	849.387
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	849.387	849.387
На 31 декември 2021	3.948.195	(1.813.855)	2.134.340
Состојба на 1 јануари 2022	3.948.195	(1.813.855)	2.134.340
Вкупна сеопфатна добивка за годината			
Добивка за годината	-	1.077.236	1.077.236
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	1.077.236	1.077.236
На 31 декември 2022	3.948.195	(736.619)	3.211.576

Придружните белешки од страна 5 до 42 се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		1.200.763	945.067
Корекција за:			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	15	318.447	311.449
Амортизација на нематеријални средства		223	140
Исправка на вредноста на залихите	11	31.563	15.823
Капитална загуба / (добивка) од продажба на недвижности, постројки и опрема		(70)	21.572
Исправка на сомнителни и спорни побарувања		-	-
Приходи од камати	12	(36)	-
Расходи од камати	13	78.388	44.504
Приходи од државна поддршка	28	(1.278)	(1.207)
		<u>1.628.000</u>	<u>1.337.348</u>
Промена кај залихите		(160.338)	(931.651)
Промена кај побарувањата од купувачите и другите побарувања		(277.520)	(360.664)
Промена кај обврските кон добавувачите и другите обврски		(63.744)	415.170
Промена на дадени аванси		(3.836)	(63.789)
Промена на примени аванси		527.569	251.712
Промена во резервирања и користи за вработените		1.520	2.498
Готовина од оперативни активности		1.651.651	650.624
Платени камати		(78.388)	(44.504)
Платен данок на добивка		(172.716)	(14.079)
Нето парични текови од оперативни активности		1.400.547	592.041
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(273.646)	(352.005)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		-	-
Набавка на нематеријални средства		(1.462)	(320)
Примена државна поддршка	28	-	10.947
Нето парични текови користени во инвестициони активности		(275.108)	(341.378)
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од кредити		7.627.807	6.736.749
Отплата на кредити		(8.167.448)	(7.058.902)
Нереализирани курсни разлики		1.029	(401)
Нето парични текови користени во финансиски активности		(538.612)	(322.554)
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричниот еквивалент		586.827	(71.891)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		137.932	209.823
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	21	724.759	137.932

Придружните белешки од страна 5 до 42 се составен дел од овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Макстил АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република Северна Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

ул. “16-та Македонска Бригада” бр. 18

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Непосредно матично друштво на Друштвото е Дуферко СКОП СА, во сопственост на Групацијата Дуферко Интернационал Трејдинг Холдинг, Луксембург. Основно матично друштво е ХБИС Груп Ко. Лимитед во сопственост на Комисијата за супервизија и администрација на провинцијата Хебеи во Народна Република Кина што преставува краен сопственик на Друштвото.

Главна активност на Друштвото е преработка на старо железо и слаб во лим.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Македонската Берза под ISIN MKSTIL101014.

1.1 Економско опкружување

Главна карактеристика на пазарот на челик во текот на 2022 година беше нестабилноста, воглавно предизвикана од неколку фактори глобалната економска несигурност, стравувањата од рецесија, инфлацијата и порастот на цените на енергенсите, кои извршија притисок врз цените и побарувачката на челикот. Според предвидувањата, глобалната економска несигурност која започна во 2022 ќе влијае на успорување на економскиот раст во 2023 година пред сè поради поради руско-украинскиот конфликт и зголемената инфлација, што според прогнозите негативно ќе влијае на побарувачката на челик во текот на оваа година. Сепак, инфраструктурните проекти кои произлегуваат од владините инвестиции се очекува да бидат добредојдена компензација и тие од своја страна да помогнат да се зголеми побарувачката.

Макстил под влијание на глобалните трендови успеа во текот на целата година да врши навремена координација и менаџирање на деловните активности, со што успешно ја заврши тешката и неизвесна 2022 година, благодарение на одличното ползување на својата пазарна позиција како во регионот, така и на пазарите во Турција и Европската Унија.

Во наредниот период наш најголем предизвик и понатаму останува справувањето со енергетската криза, зголемената инфлација, како и потешкотиите со транспортот и логистиката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС 1 до МСС 41, толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и толкувањата на постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ 7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20, КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и истите не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ 1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историски вредности освен за финансиските средства расположиви за продажба, кои што се мерат по објективна вредност.

Методите кои се користат за мерење на објективните вредности се објаснети подолу во белешка 4.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”) која е функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Основа за изготвување (продолжение)

(г) Користење на проценки и расудувања (продолжение)

Информации во врска со расудувањата направени од менаџментот и критичните проценки во примената на Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

- Белешка 19 - Побарувања од купувачи и други побарувања
- Белешка 31 - Потенцијални обврски
- Белешка 15: Корисен век на Недвижностите постројките и опремата 15. Доколку амортизацијата за 2022 година биде 10% (2021: 10%) поголема или помала тогаш износот признан во добивката и загубата би бил поголем или помал за МКД 31.844 илјади (2021: 31.114)

(д) Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитет на работењето, што подразбира дека Друштвото ќе продолжи со работењето во блиска иднина.

Друштвото се потпира на групата Дуферко, за постојните договори за производство и за финансиска поддршка. Без ваквата поддршка Друштвото не би можело да ги подмирува своите тековни обврски и континуирано да ги извршува своите тековни активности и би требало да најде алтернативни добавувачи и потрошувачи за своите производи. Претходното искуство, а имајќи го во предвид и моменталното економско опкружување, укажува дека наоѓањето на алтернативни добавувачи и потрошувачи за своите производи би било тешко.

За годината завршена на 31 декември 2022 година Друштвото оствари добивка во износ од МКД 1.077.236 илјади денари. На 31 декември 2022, тековните средства на Друштвото ги надминуваат тековните обврски за МКД 41.728 илјади. Би требало да се нагласи дека во тековните обврски е вклучен краткорочен кредит од поврзани страни - Дуферко Скоп СА во износ од МКД 167.900 илјади и обврски кон поврзани страни од Дуферко Групата, во износ од МКД 1.171.694 илјади. За годината завршена на 31 декември 2022, Друштвото има остварено позитивни парични текови од оперативни активности во износ од МКД 586.827 илјади. Повеќе информации во врска со плановите и ликвидноста на Друштвото се обелоденети во белешка 5 (б).

Во однос на своето работење, Друштвото ја следи својата ефикасност и има направено инвестиции во нови технологии кои ќе му овозможат да има поголема флексибилност во портфолиото на производи и, истовремено, да ги намали трошоците за производство.

Врз основа на пет-годишниот бизнис план, Раководството очекува понатамошно подобрување на финансиските перформанси како резултат на зголемени продажби и зголемување на продажните цени, кои се очекува да се појават како одговор на промените во европските и глобалните пазари. Друштвото има мала предност во однос на своите конкуренти, поради неговата способност да ги исполни нарачките на клиентите за производи со специфични димензии и количини, кои останатите компании не се спремни да ги прифатат.

Заради постоењето на погоре идентификуваните ризици како и зависноста во однос на Дуферко Групацијата, Друштвото обезбеди Писмо за Поддршка од Дуферко Групацијата со дата 25 април 2022 година, со кое се потврдуваат следните ставки во врска со обезбедување на принципот на континуитет со датумот на издавање на писмото како и во период од најмалку 12 месеци од датумот на Писмото за поддршка:

- намерата и можноста на Дуферко Групацијата да продолжи со обезбедување продажни договори кон Друштвото;
- не постоење на намера да се затвори Друштвото ниту оперативните активности на истото;
- конфирмација дека Дуферко Групацијата има намера и можност да обезбеди финансиска и оперативна поддршка за Друштвото;

Белешки кон финансиските извештаи

2. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Континуитет на работењето (продолжение)

Земајќи ги во предвид сите погоре наведени фактори Друштвото оценува дека не е изложено на значаен ризик во продолжување на своите оперативни активности, со што се обезбедува принципот на континуитет при изготвувањето на овие финансиски извештаи.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Странска валута

(i) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум.

Печалбите и загубите на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, коригирана за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута искажана во денари според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднување се признаени во извештајот за сеопфатна добивка.

(б) Финансиски инструменти

(i) Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска. Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски средства ги вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Финансиски инструменти (продолжение)

Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност не подолг од три месеци.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски средства одредени како расположливи за продажба кои не се класификувани во претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредност се класификуваат како финансиски средства расположливи за продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста (види белешка 3 (f) (i)), се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани во резерва за објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, кумулативната добивка или загуба во останата сеопфатна добивка се пренесува во добивка или загуба.

(ii) Недеривативни финансиски обврски

Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски. Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

(iii) Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци доколку има кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нето, од даночните ефекти.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Недвижности, постројки и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите, постројките и опремата се мерат според набавната вредност, која ги вклучува капитализираните трошоци за позајмување, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата. Секоја добивка или загуба од продажба на недвижностите, постројките и опремата се признава во добивката или загубата.

(ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци се капитализираат само доколку е веројатно дека Друштвото ќе има идни економски користи како резултат на тие издатоци. Тековните издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се прикажува во извештајот добивка и загуба и останата сеопфатна добивка, а се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет корисен век. Земјата не се амортизира.

Проценетите годишни стапки на амортизација, врз основа на проценетиот корисен век за тековниот и споредбените периоди се како што следи:

	2022	2021
	%	%
Згради	2,5 - 3	2,5 - 3
Опрема	5 - 37,5	5 - 37,5

Методите на амортизација, проценетиот корисен век како и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(г) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтвер. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење. Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства.

(д) Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од цената на чинење и нето реализациона вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот на просечни цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка, производство или трошоци на конверзија и останати трошоци направени за доведување на залихата до постојната состојба и локација.

Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

Материјалите (старо железо и слабови) кои се примени со цел за преработка, се евидентираат вонбилансно, бидејќи Друштвото не сноси никакви ризици или награди од овие материјали.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(f) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот банкротирал. Дополнително за вложувања во сопственички инструменти, значително или долготрајно намалување на објективната вредност под набавната вредност е објективен доказ за обезвреднување.

Побарувања

Друштвото го разгледува доказот за обезвреднување на побарувањата на поединечно и на колективно ниво. Сите индивидуално значајни побарувања се проценуваат за поединечно обезвреднување. Сите индивидуално значајни побарувања за кои се смета дека не се поединечно обезвреднети, се проценуваат колективно за било какво обезвреднување кое настанало, но сепак не е идентификувано. Побарувањата кои не се индивидуално значајни колективно се проценуваат за обезвреднување со групирање на побарувањата со слични карактеристики на ризик.

Во проценување на колективното обезвреднување, Друштвото ги користи историските трендови на веројатноста од неисполнување на обврските, времето на надоместувањата и износот на настанатата загуба, корелирани за проценката на раководството на Друштвото за тоа дали тековните економски и кредитни услови се такви што вистинските загуби веројатно би биле поголеми или помали од предложените историски трендови.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(f) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, освен за залихите се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголема од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат да ја намалат сметководствената вредност на средствата во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

(e) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото придонесува за пензискиот фонд на своите вработени со уплата на придонеси во согласност со националното законодавство. Придонесите, кои се пресметуваат врз основа на платите, се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензии. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани придонеси.

Обврските за придонеси согласно дефинираните планови за придонеси се признаваат во добивката или загубата како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Користи за вработените (продолжение)

(ii) Планови за дефинирани користи

Согласно националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство. Износот на отпремнина за пензионирање изнесува две просечни месечни плати во согласност со барањата на локалната законска регулатива. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи.

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од плановите за дефинирани придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на плановите за дефинирани користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото утврдува нето расход од камата на обврска за дефинирани користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери обврската за дефинирани користи на почетокот на годишниот период до нето обврска за дефинирани користи.

Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на план за дефинирани користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на планот за дефинирани користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за планот за дефинирани користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во Општиот колективен договор со приватниот сектор од областа на стопанството. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност.

(iv) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(ж) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската. Ослободувањето на дисконтот се признава како расход од финансирање.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Државни поддршки

Државната поддршка е помош од страна на државата во форма на пренос на ресурси на Друштвото. Државните поддршки не се признаваат додека нема разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни условите кои се наведени во договорите за поддршка како и сигурност дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на системска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. Иницијално, со признавање на средството за кое е добиена државна поддршка Друштвото признава одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството кое е предмет на одобрени средствата од државната поддршка.

(s) Признавање на приходи

(i) Продажба на производи

Приходот од продажба на производи, се мери по објективна вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањата на производите, трговски попусти и количинските рабати. Приходот се признава кога значителните ризици и ползности од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните трошоци или можното враќање на производите како и континуирана инволвираност на менаџментот со производите и износот на приходот може да се измери веродостојно. Пренесувањето на ризиците и ползностите зависат од индивидуалните услови на продажба.

(ii) Извршени услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка до степенот на завршеност на услугите на денот на извештајот на финансиска состојба. Степенот на завршеност се определува според евиденциите за извршената работа.

(и) Исплати за наем

Исплатите по основа на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемнини, според условите на наемот.

Минималните плаќања за финансиски наем се распределени на расход од финансирање и намалување на неподмирена обврска. Расходот од финансирање е распределен на секој период во текот на времетраењето на наемот на таков начин што генерира константна периодична каматна стапка на преостанатото салдо на обврската.

На почетокот на договорот, Друштвото утврдува дали таквиот договор е или содржи наем. Тоа би било случај доколку се исполнети следните два критериуми:

- 1) исполнувањето на договорот зависи од употребата на тоа специфично средство, и
- 2) договорот содржи право на употреба на средството.

На почетокот или при повторното оценување на договорот, Друштвото ги одделува исплатите и другите надоместоци предвидени во договорот за исплати на наемот и исплати за другите елементи врз основа на нивните релативни објективни вредности.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ј) Приходи и расходи од финансирање

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и финансиските средства расположливи за продажба). Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата и се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуба поради обезвреднување на финансиските средства. Трошоците за позајмување се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средство кое се квалификува, и се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е spremно за неговата употреба или продажба.

Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа.

(к) Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Законот за данок на добивка беше изменет и стапи на сила почнувајќи од 1 јануари 2019 година, и важи фискалната година 2019 и понатаму. Главно промените се однесуваат на проширување на категоријата на даночно непризнати трошоци, промени во даночниот третман на амортизацијата и промени во одредбите за трансферни цени. Трошоците за амортизација, се даночно признати трошоци, доколку трошокот е пресметан согласно законски пропишаните амортизациони стапки и правила. Овие стапки и правила се дефинирани во Правилникот за амортизација којшто беше донесен на крајот на 2019 година, со примена од 1 јануари 2019 година. Пресметаниот трошок за амортизација над даночно признатиот трошок се третира како непризнат трошок во Даночниот биланс.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(л) Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

(љ) Оперативни сегменти

Оперативен сегмент е компонентата на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент. Интерното известување во рамките на Друштвото кое се презентира на Раководството е на ниво на Друштвото како еден оперативен сегмент. Одлуките донесени од страна на Раководството се базирани на примени извештаи презентирани како еден оперативен сегмент.

4. Утврдување на објективна вредност

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Друштвото изискуваат утврдување на објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските средства и обврски. Објективните вредности се потребни за мерење и/или обелоденување врз основа на следните методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните средства или обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во утврдувањето на објективната вредност.

(i) Вложувања во хартии од вредност

Објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба е утврдена врз база на нивната понудена цена на пазар на хартии од вредност на денот на известување.

(ii) Побарувања од купувачи и други побарувања

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се пресметува како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување.

(iii) Не-дериватисни финансиски обврски

Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во финансиските извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични текови на главницата и каматата, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Управување со финансиски ризици

Преглед

Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

- Кредитен ризик
- Ризик на ликвидност
- Пазарен ризик

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од погоре споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи.

Одборот на директори е одговорен за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

(а) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки, т.е. депозитите во банки, паричните средства и паричниот еквивалент.

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото остварува продажба на големо која што во најголем дел се извршува на познати големи купувачи со кои што има воспоставено повеќегодишна соработка со вообичаени рокови на плаќање од 30 до 60 дена. Кога се работи за нови купувачи плаќањето е авансно.

Раководството има воспоставено кредитна политика според која кредитната способност на секој нов купувач се анализира индивидуално, а потоа се нудат условите на плаќање и испорака. Друштвото утврдува резервирања за загуби кои претставуваат негова проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Оваа резервација ја сочинуваат специфични делови на загубата кои се однесуваат на пооделно значителна изложеност.

(ii) Парични средства и парични еквиваленти

Друштвото ја намалува кредитната изложеност преку депонирање на паричните средства во реномирани локални банки. Од вкупниот износ МКД 635.157 илјади се наоѓаат во големи банки, (2021: МКД 125.098 илјади) МКД 88.900 илјади во средни банки (2021: МКД 5.608 илјади) и МКД 689 илјади во мали банки (2021: МКД 7.226 илјади) согласно дефиницијата на НБРМ, Друштвото континуирано ја следи својата кредитна изложеност како и успешноста на работењето на банките.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(б) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната достасаност.

За годината завршена на 31 декември 2022 година Друштвото оствари добивка во износ од МКД 1.077.236 илјади денари. На 31 декември 2022, тековните средства на Друштвото ги надминуваат тековните обврски за МКД 41.728 илјади. Би требало да се нагласи дека во тековните обврски е вклучен краткорочен кредит од поврзани страни - Дуферко Скоп СА во износ од МКД 167.900 илјади и обврски кон поврзани страни од Дуферко Групата, во износ од МКД 1.171.694 илјади. За годината завршена на 31 декември 2021, Друштвото има остварено позитивни парични текови од оперативни активности во износ од МКД 586.827 илјади.

Друштвото има на располагање неколку кредитни линии за модернизација и проширување на постројките и опремата. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон банките. На 31 декември 2022 година, Друштвото има на располагање средства од револвинг рамковни кредити во износ од МКД 177.745 илјади кои се предмет на претходно одобрување и дополнителни одобрени, но неповлечени кредити во износ од МКД 68.112 илјади.

Друштвото изготвува месечни планови за готовинските текови и ја следи нивната имплементација на дневна основа. Во текот на годината, Друштвото не се соочи со тешкотии во остварувањето на своите планови за готовински текови. Доколку се потребни дополнителни средства, Друштвото може да побара финансиска поддршка од Дуферко групата.

Пристапот на Друштвото при управувањето со ликвидноста е да се осигура колку што е можно, секогаш да има доволно готовина за да ги исплати своите достасани обврски. Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина на располагање за подмирување на достасаните обврски, вклучувајќи ја и исплатата на кредитите и други финансиски обврски. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на непредвидливи ситуации, како природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

(в) Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Групата во прифатливи параметри и истовремено да се оптимизира повратот.

(i) Валутен ризик

Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити кои се деноминирани во валута различна од МКД. Девизните средства со кои што работи Друштвото се ЕУР и УСД.

Трендот на ЕУР во текот на 2022 година е релативно стабилен и Друштвото очекува дека овој тренд да продолжи и во иднина. Обемот на трансакции кои Друштвото ги врши во УСД е релативно помало учество и евентуалните флукуации на курсот на УСД во текот на годината, не би имале значително влијание на резултатот на Друштвото.

(ii) Ризик на каматна стапка

Друштвото поседува финансиски обврски со фиксна каматна стапка кои ги сочинуваат обврски за кредити.

Друштвото поседува финансиски средства со фиксна каматна стапка, кои ги сочинуваат паричните средства и паричниот еквивалент. Паричните средства и паричниот еквивалент се со пазарни каматни стапки кои во моментот се ниски, и евентуалните промени во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансискиот резултат на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(г) Управување со капиталот

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи враќањето на капиталот, што Друштвото го дефинира како однос помеѓу добивката од редовното работење и вкупниот капитал на сопствениците.

Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот.

6. Оперативни сегменти

Друштвото има еден известувачки сегмент.

Производи, услуги и големи клиенти

Основна дејност на Друштвото е преработката на старо железо и слаб во лим. Приходот на Друштвото се состои од приходи од услуги од преработка на старо железо и слаб во лим и приходи од продажба на лим. Раководството на Друштвото смета дека преработката на старо железо и слаб во лим и производството на лим претставуваат еден сегмент и сите износи кои се вклучени во овие финансиски извештаи претставуваат дел од тој сегмент.

Од вкупните приходи, 37 % односно МКД 4.098.454 илјади претставуваат приходи од продажби извршени кон Групата Дуферко (2021: 39 %, односно МКД 2.736.047 илјади).

Белешки кон финансиските извештаи

6. Оперативни сегменти (продолжение)

Географски области

Во презентирање на информациите врз основа на географски области, приходите се засноваат на географската локација на купувачите додека презентацијата на средствата се заснова на географската локација на средствата.

(i) Приходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Република Северна Македонија	1.060.065	845.050
Странски земји		
Швајцарија	4.101.746	2.741.861
Србија	699.788	817.987
Романија	337.967	343.992
Турција	3.312.550	1.109.017
Бугарија	909.098	624.296
Албанија	89.522	108.241
Косово	11.935	44.466
Хрватска	24.813	159.048
Грција	26.181	24.361
Австрија	-	40.235
Германија	196.006	14.740
Словенија	10.484	-
Република Чешка	149.816	70.803
Босна и Херцеговина	16.449	5.479
Словачка	159.686	83.735
Унгарија	-	22.395
Обединети Арапски Емирати	-	13.666
Вкупно	11.106.106	7.069.372

(ii) Недвижности, постројки и опрема

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Република Северна Македонија	3.746.509	3.823.674
Вкупно	3.746.509	3.823.674

7. Приходи од работењето

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Приходи од продажби на лим	6.998.036	4.298.020
Приходи од услуги за преработка	4.034.231	2.634.752
Останати приходи	73.839	136.600
Вкупно	11.106.106	7.069.372

Белешки кон финансиските извештаи

8. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Вишок по попис	20.350	-
Поврат на даноци	17.468	17.824
Наплатени штети	5.079	11.711
Неотпишана вредност на расходувани средства	(120)	(21.572)
Останато	9.358	7.733
Вкупно	<u>52.135</u>	<u>15.696</u>

Во категоријата останато се опфатени приходи од државна поддршка, приходи од наемнини, приходи од рабат и, приходи од разлики во предвидувања за балансирање на електрична енергија.

9. Останати расходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Платени штети и рекламации	1.392	2.955
Останато	<u>7.465</u>	<u>5.978</u>
Вкупно	<u>8.857</u>	<u>8.933</u>

Останатите оперативни трошоци главно се состојат од: одржување на возила, административни трошоци, трошоци за обезбедување и останати трошоци.

10. Трошоци за вработени

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Нето плати и даноци	553.245	481.609
Придонеси од плати	229.068	202.487
Трошоци поврзани со дефинирани планови за користи и останати долгорочни користи за вработените	4.958	4.047
Останати трошоци за вработените	<u>122.066</u>	<u>86.581</u>
Вкупно	<u>909.337</u>	<u>774.724</u>

Останатите трошоци на вработените претставуваат трошоци за хранарина, бонуси, превоз, регрес за годишен одмор, отпремнини за технолошки вишок и слично.

Белешки кон финансиските извештаи

11. Расходи според природа

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Употребено старо железо	1.937.511	1.428.125
Трошоци за залихи признаени како расход	2.054.095	1.567.931
Потрошена енергија	4.165.819	1.774.139
Трошоци за вработени (види белешка 10)	909.337	774.724
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	318.671	311.589
Употребени резервни делови	235.825	205.005
Трошоци за одржување и поправки	179.926	165.435
Транспортни трошоци	196.653	116.746
Сведување на нето реализациона вредност на залихи	31.563	15.823
Трошоци за осигурување	47.271	35.731
Промена на вредноста на залихите	(406.105)	(426.040)
Трошоци за испитување на квалитет на материјали и сертификати за контрола на квалитет	94.919	81.792
Останато	182.194	151.008
Вкупно трошоци содржани во реализирани готови производи и административни расходи	9.947.679	6.202.008

Останатите расходи според природа претставуваат трошоци за интелектуални услуги, заштитни средства при работа, банкарски услуги, софтверски услуги.

12. Приходи од финансирање

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Приходи од камати	36	-
Позитивни курсни разлики	80.168	39.010
Дисконт за предвременно враќање на долг кон поврзани страни (види белешка 24)	74.692	138.640
Приходи од финансирање	154.896	177.650

13. Расходи од финансирање

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Расходи од камати	(78.388)	(44.504)
Негативни курсни разлики	(77.450)	(62.206)
Расходи од финансирање	(155.838)	(106.710)

Капитализирани трошоци за позајмување

За годината завршена на 31 декември 2022 Друштвото има трошоци за позајмувања во износ од 186 илјади, кои се капитализирани како дел од набавната вредност на недвижности, постројки и опрема (2021: 36 илјади).

Белешки кон финансиските извештаи

14. Данок на добивка во билансот на успех

2. Усогласување на ефективната даночна стапка
3. Во илјади денари

	2022	2022	2021	2021
Добивка пред оданочување		1.200.763		945.067
Данок по законска каматна стапка	10%	120.076	10%	94.507
Даночен ефект на:				
Расходи непризнаени за даночни цели	5,77%	6.931	2,71%	2.563
Даночно олеснување	(2,89%)	(3.480)	(1,47%)	(1.390)
	12,88%	123.527	11,24%	95.680

Белешки кон финансиските извештаи

15. Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Опрема	Останати во подгот- средства	Средства вка	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2021	1.130.270	2.728.429	8.201.427	6.618	34.923	12.101.667
Зголемувања	33.729	-	-	-	318.276	352.005
Трансфер	-	22.869	192.532	-	(215.401)	-
Намалувања	-	-	(113.915)	-	-	(113.915)
На 31 декември 2021	1.163.999	2.751.298	8.280.044	6.618	137.798	12.339.757
На 1 јануари 2022	1.163.999	2.751.298	8.280.044	6.618	137.798	12.339.757
Зголемувања	-	-	-	-	286.352	286.352
Трансфер	1.422	62.721	289.216	-	(353.359)	-
Намалувања	-	-	(29.395)	-	(44.950)	(74.345)
На 31 декември 2022	1.165.421	2.814.019	8.539.865	6.618	25.841	12.551.764
Акумулирана амортизација						
На 1 јануари 2021	-	1.802.663	6.488.337	5.976	-	8.296.976
Амортизација за периодот	-	53.577	257.872	-	-	311.449
Намалувања	-	-	(92.342)	-	-	(92.342)
На 31 декември 2021	-	1.856.240	6.653.867	5.976	-	8.516.083
На 1 јануари 2022	-	1.856.240	6.653.867	5.976	-	8.516.083
Амортизација за периодот	-	59.563	258.884	-	-	318.447
Намалувања	-	-	(29.275)	-	-	(29.275)
На 31 декември 2022	-	1.915.803	6.883.476	5.976	-	8.805.255
Сметководствена вредност						
На 1 јануари 2021	1.130.270	925.766	1.713.090	642	34.923	3.804.691
На 31 декември 2021	1.163.999	895.058	1.626.177	642	137.798	3.823.674
На 1 јануари 2022	1.163.999	895.058	1.626.177	642	137.798	3.823.674
На 31 декември 2022	1.165.421	898.216	1.656.389	642	25.841	3.746.509

Сопственост над земјиштето

Согласно одлуката на Агенцијата за приватизација на Република Македонија почетните биланси на состојба на 10 правни лица кои произлегоа од Рудници и Железарница “Скопје” - РЖ Скопје беа конечно изготвени со состојба на 30 април 1997 година. Во почетниот биланс на состојба делот од земјиштето кое му припадна на Макстил АД беше пресметан како процент од средствата на Макстил АД во вкупните средства на Рудници и Железарница “Скопје” и земјиштето во износ од МКД 1.130.270 илјади беше признаено во недвижности, постројки и опрема. Друштвото нема документ за сопственост над ова земјиште.

Во 2021 година, Друштвото се стекна со право на сопственост на 108.801 м2 градежно земјиште, кое беше откупено од Р. Северна Македонија во соодветна постапка согласно одредбите од Законот за градежно земјиште, и истото е запишано во имотен лист број 47661 за КО Гази Баба. Истовремено Друштвото се стекна со право на сопственост на 4.634 м2 градежно земјиште, кое беше приватизирано во соодветна постапка согласно одредбите од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, и истото е запишано во имотен лист број 47905 за КО Гази Баба.

Белешки кон финансиските извештаи

15. Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Обезбедување

Недвижности, постројки и опрема со сегашна вредност од МКД 1.266.268 илјади (2021: МКД 1.352.196 илјади) на 31 декември 2022 година се дадени под хипотека како обезбедување за земени кредити од банки (види белешка 24).

Недвижности, постројки и опрема во подготовка

Во илјади денари	2022	2021
Набавна вредност		
Алтернативно гориво во Челичана	3.951	-
Системи за маслен подрум Валавница	2.175	-
Реконструкција на погонски врати за ХВС	1.980	-
Капитални инвестиции – Валавница	-	60.288
Нова опрема за ЗЕП во делот на Конти Лив	-	6.633
Cinderella проект	-	2.364
Мерки за зголемување на безбедност Челичана	12.563	9.885
Мерки за зголемување на безбедност Валавница	-	11.161
Останато	5.172	47.467
Вкупно недвижности, постројки и опрема во подготовка	25.841	137.798

16. Вложувања во придружени претпријатија

Друштвото има вложувања во следните придружени претпријатија:

	Сопственост	
	2022	2021
РЖ Економика АД, Скопје	20,1%	20,1%

Сумарна финансиска информација за вложувања во придружени претпријатија, неприлагодени за процентот на сопственост кој го има Друштвото:

Во илјади денари	Средства	Обврски	Капитал	Реализација	Добивка/ (загуба)
2022					
РЖ Економика АД, Скопје	174.944	4.538	170.406	18.482	(35)
	174.944	4.538	170.406	18.482	(35)
2021					
РЖ Економика АД, Скопје	171.588	1.146	170.442	12.806	(2.659)
	171.588	1.146	170.442	12.806	(2.659)

Вложувањата во придружени претпријатија во овие финансиски извештаи се евидентирани по набавна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи

17. Останати вложувања

Расположливи за продажба

Во илјади денари	2022	2021
Нетековни вложувања		
Вложувања во хартии од вредност расположливи-за-продажба		
Котирани	1.257	1.257
Вкупно	<u>1.257</u>	<u>1.257</u>

18. Залихи

Во илјади денари	2022	2021
Материјали и ситен инвентар	1.180.292	1.457.622
Производство во тек	823.749	853.228
Готови производи	766.367	330.783
Вкупно	<u>2.770.408</u>	<u>2.641.633</u>

Во 2022 година, сведувањето на залихата на материјали и резервни делови до нивната нето реализациона вредност изнесува МКД 31.563 илјади (2021: 15.823 илјади). Износот е вклучен во трошоците за реализација во извештајот за добивка и загуба.

На 31 декември 2022 година Друштвото има дадено залихи во износ од МКД 216.234 илјади (31 декември 2021 година: МКД 555.497 илјади) како залог за кредити (види белешка 24).

19. Побарувања од купувачи и други побарувања

Во илјади денари	2022	2021
Побарувања од поврзани страни	360.097	258.187
Побарувања од домашни купувачи	215.875	142.047
Побарувања од странски купувачи	170.793	59.861
Побарувања за данок на додадена вредност	165.062	175.166
Останато	4.360	3.405
Вкупно	<u>916.187</u>	<u>638.667</u>
Финансиски средства	746.765	460.096
Не-финансиски средства	169.422	178.571
Вкупно	<u>916.187</u>	<u>638.667</u>

Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и на загуби од обезвреднување во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања е обелоденета во белешка 29.

Белешки кон финансиските извештаи

20. Побарувања за дадени аванси

Во илјади денари	2022	2021
Дадени аванси на добавувачи во земјата	126.398	78.372
Дадени аванси на добавувачи во странство	32.776	44.722
Вкупно	<u>159.174</u>	<u>123.094</u>

21. Парични средства и парични еквиваленти

Во илјади денари	2022	2021
Парични средства по видување во банки	637.330	137.924
Депозити преку ноќ	87.416	-
Благајна	13	8
Вкупно	<u>724.759</u>	<u>137.932</u>

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 29. Каматната стапка на депозитот преку ноќ изнесува 1%.

22. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2022	2021
Издадени на 1 јануари	14.622.943	14.622.943
Издадени на 31 декември - целосно платени	<u>14.622.943</u>	<u>14.622.943</u>

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас:

	% од акциите со право на глас	
	2022	2021
Duferco Skop SA	82,4	81,8

Белешки кон финансиските извештаи

22. Капитал и резерви (продолжение)

Поради ликвидацијата на компанијата Дуферко Скоп Инвестмент Лимитед, Лихтенштајн (Duferco Skor Investment Limited, Liechtenstein) во 2020 година, која што поседуваше 9.125.081 обични акции во Макстил АД Скопје, истите се пренесени на основачот на наведената компанија, Дуферко Скоп (Кипар) Лимитед (Duferco Skor (Cyprus) Limited), компанија во целосна сопственост на Дуферко Интернационал Трејдинг Холдинг, Луксембург (Duferco International Trading Holding, Luxembourg, DITH). Дуферко Скоп (Кипар) изврши промена на седиштето и називот на компанијата. Новиот назив на компанијата е “Дуферко Скоп СА”, додека новото седиште на компанијата е “Виа Багути бр.9, 6900, Лугано, Швајцарија”. Горенаведените промени се запишани во Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. Северна Македонија на ден 16.11.2021.

На 31 декември 2022 овластениот капитал на Друштвото се состоеше од 14.622.943 обични акции (2021: 14.622.943). Сите акции имаат номинална вредност од 5,11 евра. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда, во зависност од остварената нето добивка, и имаат право на глас на Собранието на акционери на Друштвото за еквивалент од 1 акција и на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Дивиденди

По датумот на извештајот на финансиска состојба, не беа предложени дивиденди од Одборот на директори.

Белешки кон финансиските извештаи

23. Заработка по акција

Основна заработка по акција

Пресметката на основната заработка по акција за 2022 година е направена врз основа на добивката за периодот која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 1.077.236 илјади (2021: добивка во износ од МКД 849.387 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 од 14.622.943 (2021: 14.622.943), пресметано како што следува:

Нето добивка расположива за имателите на обични акции

Во илјади денари	2022	2021
Добивка за периодот	1.077.236	849.387
Нето добивка расположива за имателите на обични акции	1.077.236	849.387

Просечен број на обични акции

Во број на акции	2022	2021
Издадени обични акции на 1 јануари	14.622.943	14.622.943
Просечен број на обични акции на 31 декември	14.622.943	14.622.943

Разводната заработка по акција

Пресметката на разводната заработка по акција за 2022 година е направена врз основа на добивката за периодот која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 1.077.236 илјади (2021: добивката во износ од МКД 849.387 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 14.622.943 (2021: 14.622.943), пресметано како што следува:

Нето добивка расположива за имателите на обични акции

Во илјади денари	2022	2021
Добивка за периодот	1.077.236	849.387
Нето добивка расположива за имателите на обични акции	1.077.236	849.387

Просечен број на обични акции

Во број на акции	2022	2021
Издадени обични акции на 1 јануари	14.622.943	14.622.943
Просечен број на обични акции на 31 декември	14.622.943	14.622.943

Основна и разводната заработка по акција (во денари)	73,67	58,09
--	-------	-------

Белешки кон финансиските извештаи

24. Обврски за кредити

Оваа белешка обезбедува информации за договорните услови за каматоносни кредити и позајмици кои ги има земено Друштвото, кои се мерат според амортизирана вредност. За повеќе информации во однос на изложеноста на Друштвото на ризиците на каматна стапка, странска валута и ликвидност види белешка 29.

Во илјади денари	2022	2021
Нетековни обврски		
Необезбеден кредит од Дуферко Скоп СА	167.900	841.324
Обезбедени кредити од банки	373.264	173.115
Вкупно	541.164	1.014.439
Тековни обврски		
Необезбеден кредит од Дуферко Скоп СА	167.900	168.265
Обезбедени кредити од банки	1.692.589	1.756.715
Тековна достасаност на обезбедени кредити од банки	123.802	125.677
Вкупно	1.984.291	2.050.657

Услови и отплата на обврските

Условите за отплата на обврските за кредити кои на крајот на годината беа како што следи:

Во илјади денари				31 декември 2022	31 декември 2021
	Валута	Каматна стапка	Година на достасување	Сметко- водствена вредност	Сметко- водствена вредност
Необезбеден кредит од Дуферко Скоп СА	МКД	12 месечен ЕУРИБОР +2%	2024	335.800	1.009.589
Обезбедени кредити од банки	ЕУР/УСД	4,358% 5,28373%	2023	1.478.437	1.264.715
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	4,358%	2025	121.535	147.905
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	4,358%	2024	33.723	55.464
Обезбедени кредити од банки	МКД	3,20%	2024	442.800	492.000
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	4,358%	2023	29.863	95.423
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	4,358%	2026	83.297	-
Вкупно				2.525.455	3.065.096

Белешки кон финансиските извештаи

24. Обврски за кредити (продолжение)

Друштвото склучи договор за регулирање и реструктурирање на долг во износ од 1.684.486 илјди со Дуферко Скоп СА. Долгот потекнува од периодот на поделбата и приватизацијата на поранешната ПОС Рудници и Железарница Скопје, и истиот е евидентиран во билансите од основањето на друштвото во 1997 година.

Согласно Договорот од 2021 година, долгот се трансформираше од “долг платлив на повик” во “долг платлив на десет еднакви годишни ануитети”. Дополнително, доверителот Дуферко Скоп СА прифати: да одобри дисконт за секое предвременно плаќање во износ од 4% годишно, со секое предвременно плаќање да се затвора ануитетот што доспева најкасно, со цел максимизирање на ефектите од одобрениот дисконт. Каматата за овој долг ќе се пресметува по следната формула: 12 месечен ЕУРИБОР, зголемен за маргина од 2% на годишно ниво.

Согласно наведеното, по претходно исполнети услови од Договорот, на ден 28.12.2022 година Макстил изврши плаќање на износ од 9.707 илјади евра, со што беа отплатени 4 ануитети, односно ануитетот што достасува за плаќање на ден 31.12.2022 година, како и ануитетите што достасуваат за плаќање на 31.12.2025, 31.12.2026 и 31.12.2027 година.

На 31 декември 2022 година, Друштвото има на располагање средства од револвинг рамковни кредити во износ од МКД 177.745 илјади кои се предмет на претходно одобрување и дополнителни одобрени, но неповлечени кредити во износ од МКД 68.112 илјади.

Обезбедување

Обезбедените кредити на Друштвото на 31.12.2022 година се обезбедени со хипотека над недвижности, постројки и опрема со сегашна вредност од МКД 1.266.268 илјади (2021: МКД 1.352.196 илјади) (види белешка 15) како и залихи со сегашна вредност од МКД 216.234 илјади (2021: МКД 555.497 илјади) (види белешка 18).

Белешки кон финансиските извештаи

25. Користи за вработените

Обврски за отпремнини

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Сегашна вредност на обврската	10.643	10.772
Вкупно	10.643	10.772

Во согласност со националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени.

Обврски за јубилејни награди

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Сегашна вредност на обврската	16.404	14.755
	16.404	14.755

Резервирањата за користи од вработените се состојат од резервирања за отпремнини, јубилејни награди и награди за вработените согласно програмата за успешност.

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

	2022	2021
Дисконтна каматна стапка	4,35	3%

26. Обврски кон добавувачи и други обврски

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Обврски кон добавувачи	786.345	855.371
Обврски кон поврзани страни (белешка 32)	236.102	226.472
Обврски кон вработени	93.699	96.302
Останато	17.004	18.749
Вкупно	1.133.150	1.196.894
Финансиски обврски	1.022.446	1.081.843
Нефинансиски обврски	110.704	115.051
Вкупно	1.133.150	1.196.894

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски кон добавувачи и други обврски е обелоденета во белешка 29.

27. Обврски за примени аванси

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Примени аванси од поврзани страни за преработка	939.856	602.748
Обврски за примени аванси од странски купувачи	415.512	226.493
Обврски за примени аванси во земјата	16.747	15.305
Вкупно	<u>1.372.115</u>	<u>844.546</u>

28. Долгорочни обврски за одложени приходи

Во 2021 година, Друштвото има добиено државна поддршка во износ од МКД 10.947 илјади, како поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи, врз основа на соодветно исполнети услови за добивање на истата. Средствата добиени од државата за финансиска поддршка се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка како приход.

Долгорочни обврски за одложени приходи

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2022	2021
Почетно салдо		17.276	7.535
Приход еднаков на амортизација на средствата за кои е добиена државната поддршка		(1.278)	(1.207)
Примена државна поддршка		-	10.947
Крајно салдо		<u>15.998</u>	<u>17.276</u>

Долгорочните обврски за одложени приходи се однесуваат на приходи еднакви на тековната амортизација на материјалните средства, за кои е добиена државната поддршка.

Белешки кон финансиските извештаи

29. Финансиски инструменти

(а) Кредитен ризик

(i) Изложеност на кредитен ризик

Неотпишаната вредност на финансиските средства ја претставува максималната изложеност на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на извештајот на финансиска состојба е:

Во илјади денари	Белешка	Неотпишана вредност	
		2022	2021
Вложувања во хартии од вредност расположливи-за-продажба	17	1.257	1.257
Побарувања од купувачи и други побарувања	19	746.765	460.096
Парични средства и парични еквиваленти	21	724.759	137.932
Вкупно		<u>1.472.781</u>	<u>599.285</u>

(ii) Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата од домашни купувачи на денот на извештајот на финансиска состојба е:

Во илјади денари	Бруто 2022	Исправка 2022	Бруто 2021	Исправка 2021
Недоспеани	204.310		131.015	
Достасани од 0-1 месец	9.448	-	9.055	-
Достасани од 1-3 месеци	1.273	-	943	-
Достасани од 3-6 месеци	-	-	-	-
Достасани од 6-12 месеци	14	-	736	-
Достасани над една година	10.020	(9.191)	9.490	(9.191)
Вкупно	<u>225.065</u>	<u>(9.191)</u>	<u>151.239</u>	<u>(9.191)</u>

Старосната структура на побарувањата од странски купувачи на денот на извештајот на финансиска состојба е:

Во илјади денари	Бруто 2022	Исправка 2022	Бруто 2021	Исправка 2021
Недоспеани	138.885		29.856	
Достасани од 0-1 месец	26.475	-	25.474	-
Достасани од 1-3 месеци	3.884	-	2.541	-
Достасани од 3-6 месеци	163	-	933	-
Достасани од 6-12 месеци	332	-	725	-
Достасани над една година	1.054	-	332	-
Вкупно	<u>170.793</u>	<u>-</u>	<u>59.861</u>	<u>-</u>

Белешки кон финансиските извештаи

29. Финансиски инструменти

(а) Кредитен ризик

(ii) Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата од поврзани страни на денот на извештајот на финансиска состојба е:

Во илјади денари	Бруто 2022	Исправка 2022	Бруто 2021	Исправка 2021
Недоспеани	59.554		203.832	
Достасани од 0-1 месец	1.969	-	18.867	-
Достасани од 1-3 месеци	290.555	-	24.035	-
Достасани од 3-6 месеци	1.072	-	883	-
Достасани од 6-12 месеци	1.372	-	10.356	-
Достасани над една година	5.575	-	214	-
Вкупно	360.097	-	258.187	-

Недоспеаните побарувања од купувачи во најголем дел се обезбедени со банкарски гаранции. Доспеаните побарувања исто така во најголем дел се обезбедени со банкарски гаранции и Друштвото смета дека се наплатливи, врз основа на минато искуство и анализа на кредитниот ризик на клиентот.

Друштвото смета дека побарувањата со сегашна вредност од МКД 7.459 илјади кои се над една година и за кои не е призната исправка (2021: МКД 845 илјади) се наплатливи во целост. Од салдото заклучно со 31 декември 2022 година, МКД 258.187 илјади се побарувања од подружниците на основното матично претпријатие.

Сметките за исправка на сомнителни и спорни побарувања се користат за евидентирање на исправката на вредност на сомнителни и спорни побарувања освен во случаите кога Друштвото смета дека побарувањата не можат да се наплатат и истите целосно се отпишуваат.

Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на годината е:

Во илјади денари	2022	2021
Состојба на 1 јануари	9.191	9.191
Отпис на побарувања од купувачи	-	-
Состојба на 31 декември	9.191	9.191

Белешки кон финансиските извештаи

29. Финансиски инструменти (продолжение)

(б) Ризик на ликвидност

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на средствата за управување со ликвидносен ризик и финансиските обврски:

31 декември 2022

Во илјади денари	Сметко- водствена вредност	Догово- рени парични приливи/од ливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Средства за управување со ликвидносен ризик	1.640.946	1.640.946	1.462.345	1.719	7.459	-	-
Не-деривативни финансиски обврски							
Обезбедени кредити од банки	(2.189.655)	(2.216.259)	(1.670.524)	(163.089)	(303.100)	(66.643)	(12.903)
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	(335.800)	(373.576)	-	(188.047)	(185.529)	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	(1.022.446)	(1.022.446)	(1.022.446)	-	-	-	-
Вкупно	(1.906.955)	(1.971.335)	(1.230.625)	(349.417)	(481.170)	(66.643)	(12.903)

Белешки кон финансиските извештаи

31. Потенцијални обврски (продолжение)

Друштвото има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од МКД 24.912 илјади (2021: МКД 25.742 илјади).

32. Поврзани страни

Матично и основно матично претпријатие

Матичното претпријатие на Друштвото е Duferco Skor SA. Основно матично друштво е ХБИС Груп Ко. Лимитед во сопственост на Комисијата за супервизија и администрација на провинцијата Хебеи во Народна Република Кина.

Трансакции со поврзани страни

Друштвото ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

(i) *Продажба на стоки и услуги*

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Продажба на стоки и услуги:		
Подружници на основното матично претпријатие	4.098.454	2.736.047
Вкупно	<u>4.098.454</u>	<u>2.736.047</u>

(ii) *Набавка на стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема*

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Подружници на основното матично претпријатие	543.059	597.721
Придружено друштво	11.458	5.123
Вкупно	<u>554.517</u>	<u>602.844</u>

(iii) *Надомести на клучниот менаџерски персонал*

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Краткорочни користи за вработените	68.751	61.185
Вкупно	<u>68.751</u>	<u>61.185</u>

Вкупните надомести се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 10). Клучниот менаџерски персонал ги вклучува Извршните членови на Одбот на Директори и секторските директори во Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

29. Финансиски инструменти (продолжение)

(в) Валутен ризик

(i) Изложеност на валутен ризик

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик:

	МКД	ЕУР	УСД	Останато	МКД	ЕУР	УСД	Останато
Во илјади денари	31 декември 2022				31 декември 2021			
Побарувања од купувачи и побарувања од поврзани страни	215.875	514.917	15.973	-	142.048	312.135	5.913	-
Парични средства и парични еквиваленти	14.773	643.108	66.878	-	50.404	21.894	65.634	-
Обезбедени кредити од банки	(615.798)	(1.560.293)	(13.564)	-	(546.911)	(1.379.472)	(129.124)	-
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	-	(335.800)	-	-	-	(1.009.589)	-	-
Обврски кон добавувачи и обврски кон поврзани страни	(702.427)	(214.438)	(104.049)	(1.532)	(712.457)	(213.510)	(154.336)	(1.540)
Вкупна изложеност на извештај на финансиска состојба	(1.087.577)	(952.506)	(34.762)	(1.532)	(1.066.916)	(2.268.542)	(211.913)	(1.540)

Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината:

	Просечен курс		Курс на денот на извештајот на финансиска состојба	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР 1	61,62	61,63	61,49	61,63
УСД 1	58,69	52,21	57,65	54,37

(ii) Анализа на сензитивност

1% зајакнување на денарот во однос на следните валути на 31 декември би ја зголемило/(намалило) добивката или загубата за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2022 година.

Белешки кон финансиските извештаи

29. Финансиски инструменти (продолжение)

(в) Валутен ризик (продолжение)

(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)

Ефект во илјади денари

Добивка или
(загуба)

31 декември 2022

ЕУР 9.525

УСД 348

31 декември 2021

ЕУР 22.685

УСД 2.119

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но спротивен ефект на погоре наведените валути за износите наведени погоре, во услови кога сите други варијабли остануваат непроменети.

(г) Ризик на каматна стапка

Профил

На денот на извештајот на финансиска состојба профилот на ризикот на каматна стапка на каматноносните финансиски инструменти на Друштвото е:

Во илјади денари

Сметководствена вредност
2022 2021

Каматноносни финансиски средства и обврски

Финансиски средства 724.759 137.932

Финансиски обврски (2.189.655) (2.055.507)

Вкупно (1.464.896) (1.917.575)

Анализа на сензитивност на објективната вредност за каматноносни финансиски средства

Друштвото не поседува финансиски средства и обврски кои се искажуваат по објективна вредност низ добивката или загубата. Следствено, промена во каматните стапки на денот на известување нема значајно влијание на добивката или загубата.

Белешки кон финансиските извештаи

29. Финансиски инструменти (продолжение)

(д) Објективна вредност

(i) Објективна вредност наспроти неотпишана вредност

Објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и нивната неотпишана вредност прикажана во извештајот на финансиска состојба, се како што следи:

Во илјади денари	Белешка	2022		2021	
		Сегашна вредност	Објективна вредност	Сегашна вредност	Објективна вредност
Вложувања во хартии од вредност расположливи-за-продажба	17	1.257	1.257	1.257	1.257
Побарувања од купувачи и други побарувања	19	746.765	746.765	460.096	460.096
Парични средства и парични еквиваленти	21	724.759	724.759	137.932	137.932
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	24	(167.900)	(167.900)	(168.265)	(168.265)
Обезбедени кредити од банки	24	(2.189.655)	(2.189.655)	(1.882.392)	(1.882.392)
Обврски кон добавувачи и други обврски	26	(1.022.446)	(1.022.446)	(1.081.843)	(1.081.843)
Вкупно		(1.907.220)	(1.907.220)	(2.533.215)	(2.533.215)

Основата за утврдување на објективната вредност е обелоденета во белешка 4.

30. Преземени обврски

На 31 декември 2022 година Друштвото има склучено договори за набавка на недвижности, постројки и опрема во вредност од МКД 86.582 илјади (2021: МКД 37.549 илјади).

31. Потенцијални обврски

Друштвото е тужено во повеќе правни спорови. Потенцијалните обврски во износ од МКД 19.426 илјади претставуваат правни спорови во кои Макстил АД е тужен.

Во 2018 година по основ на прекршочна постапка покрената од Државниот инспекторат за животна средина, Основниот Суд Скопје 1 - Скопје донесе пресуда со која што на Друштвото му се изрече единствена прекршочна санкција во износ од МКД 2.215 илјади за правното лице и МКД 664 илјади за одговорното лице, како и дополнителна санкција – привремена забрана за вршење на дејност – производство и трговија со производи за црна металургија во траење од една година, по правосилноста на пресудата. На ден 20.01.2021 година до Друштвото беше доставено Решение на Апелациониот суд Скопје, согласно кое што жалбата на Друштвото е уважена, Пресудата на Основниот суд Скопје е укината, и предметот е вратен пред Основниот Суд Скопје на повторно разгледување и одлучување. Апелациониот суд Скопје ги прифати жалбените наводи на Друштвото.

Со пресудата од 03.03.2022 година на Основниот кривичен суд Скопје, обвинетите правно лице - Друштвото и одговорното лице од Друштвото се ослободени од одговорност. До денот на поднесување на овие финансиски извештаи нема поднесено жалба и раководството на Друштвото очекува правосилност со што предметот формално ќе биде завршен во корист на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

32. Поврзани страни

Матично и основно матично претпријатие

Матичното претпријатие на Друштвото е Duferco Skop SA. Основно матично друштво е ХБИС Груп Ко. Лимитед во сопственост на Комисијата за супервизија и администрација на провинцијата Хебеи во Народна Република Кина.

Трансакции со поврзани страни

Друштвото ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

(i)	Продажба на стоки и услуги		
	<i>Во илјади денари</i>		
		2022	2021
	Продажба на стоки и услуги:		
	Подружници на основното матично претпријатие	<u>4.098.454</u>	<u>2.736.047</u>
	Вкупно	<u>4.098.454</u>	<u>2.736.047</u>
(ii)	Набавка на стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема		
	<i>Во илјади денари</i>		
		2022	2021
	Подружници на основното матично претпријатие	543.059	597.721
	Придружено друштво	<u>11.458</u>	<u>5.123</u>
	Вкупно	<u>554.517</u>	<u>602.844</u>
(iii)	Надомести на клучниот менаџерски персонал		
	<i>Во илјади денари</i>		
		2022	2021
	Краткорочни користи за вработените	<u>68.751</u>	<u>61.185</u>
	Вкупно	<u>68.751</u>	<u>61.185</u>

Вкупните надомести се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 10). Клучниот менаџерски персонал ги вклучува Извршните членови на Одбот на Директори и секторските директори во Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

32. Поврзани страни (продолжение)

(iv) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на стоки/услуги/недвижности, постројки и опрема

Побарувања од поврзани страни (види белешка 19):

Во илјади денари	2022	2021
Подружници на основното матично претпријатие	360.097	258.187
Вкупно	<u>360.097</u>	<u>258.187</u>

Обврски кон поврзани страни (види белешка 26):

Во илјади денари	2022	2021
Подружници на основното матично претпријатие	231.838	224.039
Придружено друштво	<u>4.264</u>	<u>2.433</u>
Вкупно	<u>236.102</u>	<u>226.472</u>

Обврски за примени аванси од поврзани страни:

Во илјади денари	2022	2021
Подружници на основното матично претпријатие	<u>939.856</u>	<u>602.748</u>
Вкупно	<u>939.856</u>	<u>602.748</u>

(v) Кредити од поврзани страни

Кредити од подружницата на основното матично претпријатие (види белешка 24).

Во илјади денари	2022	2021
На 1 јануари	<u>1.009.589</u>	<u>1.684.225</u>
На 31 декември	<u>335.800</u>	<u>1.009.589</u>

33. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Макстил АД Скопје

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на Макстил АД - Скопје¹ за 2022 година

1. Услови во кои Друштвото ја остваруваше својата деловна активност во текот на 2022 година

Главна карактеристика на пазарот на челик во текот на 2022 година беше нестабилноста, воглавно предизвикана од неколку фактори глобалната економска несигурност, стравувањата од рецесија, инфлацијата и порастот на цените на енергенсите, кои извршија притисок врз цените и побарувачката на челикот. Според предвидувањата, глобалната економска несигурност која започна во 2022 ќе влијае на успорување на економскиот раст во 2023 година пред сè поради руско-украинскиот конфликт и зголемената инфлација, што според прогнозите негативно ќе влијае на побарувачката на челик во текот на оваа година. Сепак, инфраструктурните проекти кои произлегуваат од владините инвестиции се очекува да бидат добредојдена компензација и тие од своја страна да помогнат да се зголеми побарувачката.

Макстил под влијание на глобалните трендови успеа во текот на целата година да врши навремена координација и менаџирање на деловните активности, со што успешно ја заврши тешката и неизвесна 2022 година, благодарение на одличното ползување на својата пазарна позиција како во регионот, така и на пазарите во Турција и Европската Унија.

Макстил за периодот јануари – декември 2022 година оствари позитивни финансиски резултати искажани во не ревидираните поединечни финансиски извештаи.

Оствареното производство на дебели лимови во 2022 во производниот погон Валавница изнесува 303.288т. што споредено со 273.983т. во истиот период на 2021 претставува зголемување од околу 11%, додека во однос на поставениот производен план за 2022 (276.279т.) претставува зголемување од околу 10%. Оствареното производство на сопствен челичен полуфабрикат, челичански слабови во извештајниот период е 247.166т. што споредено со 314.508т. во 2021 претставува намалување од 21%, додека во однос на планираното производство за годината (295.400т.) претставува исто така намалување од 16%.

Табела бр.1 Производство на слабови и лимови (количина во тони)

производство во тони	2022	2021
производство на слабови	247.166	314.508
производство на лимови	303.288	273.983

¹ Овој Годишен извештај за работењето се однесува на Макстил АД – Скопје, (во понатамошниот текст: „Макстил“).

Реализацијата на топоваланите дебели лимови во количински показатели изнесува 291.352т., што споредено со 278.193т. истиот период од минатата година претставува зголемување од 5%.

Табела бр.2 Реализација на лимови (количина во тони)

реализација на лимови во тони	2022	2021
договор за преработка	190.651	192.034
директна продажба	100.701	86.159
Вкупна реализација	291.352	278.193

Во текот на целата година остварени се приходи од работење во износ од 11,25 милијарди денари, од кои приходите од продажби како носечка ставка во структурата на вкупните приходи учествуваат со дури 98,6%. Споредено со истиот период од 2021 остварените приходи од работењето (7,28 милијарди) се повисоки за 54,6%.

Табела бр.3 Остварени приходи од продажба

	(во 000 ден.)	
остварени приходи од директна продажба и приходи од преработка	2022	2021
приходи од директна продажба	6.998.036	4.317.309
приходи од преработка	4.034.231	2.634.752
Вкупни приходи	11.032.267	6.932.772

Во текот на 2022 остварените расходи изнесуваа 9,64 милијарди денари, споредено со истиот период во 2021 година остварените расходи од работењето (5,92 милијарди денари) се повисоки за 63%, што воглавно се должи на зголемениот обем на производство на готовиот производ во текот на овој период, како и зголемувањето на трошоците на влезните материјали и енергенси, а особено на природниот гас и електричната енергија. Овие зголемувања на цените на енергенсите предизвикаа зголемување на цените на сите други влезни материјали, како што се другите технички гасови, техничките води и феролегурите. Инфлаторниот притисок кој се чувствуваше во текот на 2022 година влијаеше на зголемување на речиси сите трошоци за производство и зголемување на трошоците на капиталот кои во аранжманите со комерцијалните банки изискуваше зголемена претпазливост во користењето на кредитните линии.

Добивката пред оданочување во извештајниот период е 1,2 милијарди денари и е повисока од остварената во текот на 2021, додека нето добивката изнесува 1,07 милијарди денари и повисока од остварената за истиот период во минатата година. Во овој период компанијата нема извршена исплата на дивиденди по акција заради пренесени загуби од претходниот период.

Сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во финансиските извештаи на Макстил АД, во текот на 2022 година не се променети.

2. Состав и функционирање на органите на Друштвото

Во 2022 година Макстил ги остваруваше своите активности преку органите на Друштвото Собрание на акционери, Одборот на директори и Комитетот за инвестиции.

2.1. Собрание на акционери на Друштвото

Со состојба 31.12.2022 година, Друштвото има вкупно 5.214 акционери. Собранието на акционери во рамките на своите надлежности ги врши сите работи утврдени со законските прописи и Статутот на Друштвото. Во извештајната година Собранието одржа една седница на 30.05.2022 година. На одржаната седница Собранието ги усвои финансиските извештаи на Макстил АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво PwC (PricewaterhouseCoopers), ја усвои Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото за 2021 година, ги разгледа и усвои сите извештаи и предложени материјали за работењето на Друштвото во 2021 година и донесе Одлука за определување на друштво за ревизија за 2022, Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори за 2021 година, Одлука за распределба на добивката и Одлука за усвојување на годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година.

2.2. Одбор на директори и Комисии

Податоците за комисиите на друштвото, вклучувајќи го нивниот состав и активности, бројот на одржани состаноци и присуството на секој член на комисијата на состаноците.

Табела за Одбор на директори

Име и презиме	Пол	Независен	Присуство
Димитар Цветковски	Машки	Не	7 (седум) седници на Одборот на директори.
Марија Дуковска-Павловска	Женски	Не	7 (седум) седници на Одборот на директори.
Петар Јанески	Машки	Не	7 (седум) седници на Одборот на директори.
Александра Мишковска	Женски	Да	7 (седум) седници на Одборот на директори.
Пиетро Москети	Машки	Да	7 (седум) седници на Одборот на директори.
Алекسانдро Казале	Машки	Не	5 (пет) седници на Одборот на директори.
Луис Кристијан Карстенс	Машки	Не	7 (седум) седници на Одборот на директори.
Стефано Грамиња	Машки	Не	7 (седум) седници на Одборот на директори.

Табела за Комитет за инвестиции

Име и презиме	Неизвршен член на ОД или надворешен член	Независен	Присуство
Луис Кристијан Карстенс	Неизвршен член на ОД	Не	8 (осум) седници на Комитетот за инвестиции.
Пиетро Москети	Неизвршен член на ОД	Не	8 (осум) седници на Комитетот за инвестиции.
Марија Дуковска-Павловска	Извршен член на ОД	Не	8 (осум) седници на Комитетот за инвестиции.
Петар Јанески	Извршен член на ОД	Не	8 (осум) седници на Комитетот за инвестиции.
Џузепе Пратолонго	Надворешен член	Да	2 (две) седници на Комитетот за инвестиции.

2.3. Надоместоци на Одборот на директори

Во текот на 2022 година со работењето на Друштвото управуваа 2 (два) Извршни членови на Одборот на директори и 6 (шест) Неизвршни членови на Одборот на директори.

Месечниот надоместок - плата на Извршните членовите на Одборот на директори се утврдува со менаџерскиот договор. Во извештајната година на 2 (два) Извршни членови на Одборот на директори, на бруто-основа им се исплатени вкупно 9.692.250 денари по основ плата, надоместоци на плата, осигурувања и други права.

Дополнително, на 2 (двајца) Неизвршни членови на Одборот на директори, на бруто основа им се исплатени надоместоци за членство во Одборот на директори во фиксен месечен износ од 30 илјади денари.

На 6 (шест) Неизвршни членови на Одборот на директори кои немаат засновано работен однос во Макстил АД - Скопје податоците за примањата не се достапни поради применливите правила во делот на примањата.

Дополнителни информации за финансиското работење на Макстил, оперативните и сметководствените политики, како и други релевантни податоци во врска со изворите на средствата на друштвото, политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политиката на управување со валутен, ликвидносен и кредитен ризик се содржани во Финансиските извештаи на Макстил за годината којашто завршува на 31 декември 2022 година.

3. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

Според Законот за трговски друштва, Макстил АД - Скопје во 2022 година нема ново склучени големи зделки и зделки со заинтересирана страна. Податоците за трансакциите со поврзани страни се детално презентирани во Финансиските извештаи на Макстил за годината која завршува на 31.12.2022.

4. Инвестиции, Истражување и развој

Во текот на годината реализирани се нови инвестиции како во погонот Челичарница, каде се изврши модернизација контиливните машини, се направи реконструкција на системите за движење на височина со што се подобри безбедноста, така и во погонот Валавница каде се беше направено поставување на инсталациите за компримиран воздух, беше реконструиран дел од системот за транспорт на лимови и беше спроведено редовно капитално одржување на опремата. Износот на инвестиционите

вложувања за 2022 достигна 161,5 милиони денари. Макстил усвои и среднорочен план за инвестициски активности, согласно кој дел од активностите се отпочнати, а вредноста на предвидените средства за оваа намена предвидено е да изнесува 14,6 милиони евра.

5. Корпоративна општествена одговорност

Концептот за општествено одговорно работење е значително интегриран во деловната политика на компанијата. Во Макстил општествената одговорност на компанијата е прифатена како исклучително важна корпоративна вредност.

Преку реализирање на значајни програмски содржини и проектни активности Макстил настојува да ги задоволи барањата на вработените, добавувачите, купувачите како и пошироката општествена заедница, и на тој начин настојува да го сочува својот углед и да ја унапреди својата репутација.

Искуството, континуираната посветеност и отворената соработка со институциите и луѓето од општеството придонесоа за развој на компанија којашто е општествено и корпоративно одговорна, давајќи поддршка на граѓаните и институциите и обезбедувајќи здрава и нормална средина во која секој поединец ќе има еднакви права и можности. Активната поддршка што Компанијата ја дава на општеството е видлива преку различните активности во форма на спонзорство или донација од Компанијата за културата, спортот, образованието и здравството.

Стратегиската цел за општествена одговорност на Компанијата е да негува и инспирира општествено одговорно однесување преку градење проактивни и заемно корисни односи со пазарот, вработените, заедницата и животната околина, кои ќе ги надминуваат нивните очекувања и ќе резултираат со перцепција на Компанијата како високо свесна компанија.

Во Макстил минатата година за прв пат успешно се вовеле и Системот за безбедност и здравје при работа – ИСО 45001, со што уште еднаш компанијата ја потврди својата определба за спречување и намалување на повредите на работното место како и подобрувањето на условите за работа на своите вработени. Исто така, во мај 2022 направена е успешна проверка согласно стандардот MKC EN 13242 при што троската од електро лачната печка се признава како продукт за вештачки агрегат кој може да се користи во градежништвото. Во текот на минатата година во ноември и декември беше извршена ресертификација на ИСО 9001 – Стандардот за управување со квалитет и успешна надзорна проверка за сертификатот ИСО 14001 - Стандардот за управување со животната средина, како и ИСО 50001 – Стандардот за управување со енергијата.

6. Изјава за примена на кодексот на корпоративно управување

Макстил како друштво кое котира на официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, во под-сегментот „берзанска котација – обични акции“ постојано се стреми кон примена на добрите практики за корпоративно управување и се стреми кон

исполнување на високо поставени барања и стандарди за етичко и деловно однесување на менаџерите и вработените во Друштвото, вклучувајќи ги и членовите на ОД.

Своето корпоративно управување го темели на принципи со кои се гарантираат правата и интересите на акционерите, обезбедуваат висока транспарентност на сопственичката структура, поделба на надлежностите, редовна и ефикасна контрола и ревизија, почитување на законите, етичките стандарди и практики, независност и објективност. Примарна цел на Компанијата е целосно усогласеност и примена на пропишаните практики на Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котираани на Македонската берза, при што Одборот на Директори на Компанијата даде Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување којашто е Прилог 1 кон Годишниот извештај за работењето на Компанијата.

Во наредниот период наш најголем предизвик и понатаму останува справувањето со енергетската криза, зголемената инфлација, како и потешкотиите со транспортот и логистиката.

Компанијата и покрај справувањето со предизвиците ги презема и сите потребни активности во насока на остварување на поставените цели. И во текот на минатата година главен компаниски фокус беа вработените, подобрувањето на работните услови, како и зголемување на нивната безбедност, а со тоа и намалувањето на бројот на повредите на работното место. Во 2022 беше извршена нагорна корекција на платите на сите вработени и беше исплатен регрес за годишен одмор во максимален износ. Создавањето на позитивни промени во локалната и пошироката општествена заедница не изостана, при што беа поддржани повеќе проекти од општествен интерес од доменот образованието и спортот, а исто така успешно беше завршен проектот за реновирање на Онколошкиот оддел при ЈЗУ Клиниката за детски болести. Со овој проект Макстил ја направи најголемата донација во оваа област и помогна да се создаде регионален центар за лекување на деца со малигни заболувања.

Скопје, април 2023 година
Макстил АД Скопје

Одбор на директори

Макстил АД Скопје

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2022 година

ЕМБС: 05166250

Целосно име: МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.786.300.513,00			3.830.782.213,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.109.337,00			669.045,00
3	-- Издатоци за развој	0,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.109.337,00			429.491,00
5	-- Гудвил	0,00			

6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			239.554,00
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.778.752.646,00			3.823.674.638,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.075.007.349,00			2.070.428.184,00
11	-- Земјиште	1.165.420.516,00			1.163.999.425,00
12	-- Градежни објекти	909.586.833,00			906.428.759,00
13	-- Постројки и опрема	1.645.020.914,00			1.614.808.808,00
14	-- Транспортни средства	0,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	0,00			
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	32.243.651,00			44.949.875,00
18	-- Материјални средства во подготовка	25.840.758,00			92.847.797,00
19	-- Останати материјални средства	639.974,00			639.974,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	6.438.530,00			6.438.530,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	6.438.530,00			6.438.530,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.530.172.040,00			3.514.446.344,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.770.407.896,00			2.641.633.133,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	734.422.803,00			1.064.980.574,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	445.868.252,00			392.641.128,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	823.749.183,00			853.228.236,00
41	-- Залихи на готови производи	766.367.658,00			330.783.195,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.035.004.237,00			734.881.527,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	360.097.283,00			258.186.633,00
47	-- Побарувања од купувачи	386.667.568,00			201.909.639,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	118.817.752,00			96.214.242,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	165.061.755,00			175.165.573,00
50	-- Побарувања од вработените	4.359.879,00			3.405.440,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	724.759.907,00			137.931.684,00
60	-- Парични средства	724.759.907,00			137.931.684,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	8.112.074,00			26.879.669,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	8.324.584.627,00			7.372.108.226,00

64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	1.756.966.330,00				1.052.688.223,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.211.575.973,00				2.134.339.936,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.431.095.077,00				4.431.095.077,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.296.755.141,00				3.146.142.331,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.077.236.037,00				849.387.190,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.097.010.945,00				5.220.450.534,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	27.047.390,00				25.527.405,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	27.047.390,00				25.527.405,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	541.163.881,00				1.014.439.238,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	167.899.545,00				841.324.347,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	373.264.336,00				173.114.891,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	4.528.799.674,00				4.180.483.891,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.175.958.085,00				829.220.432,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	786.344.255,00				855.371.202,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	432.258.662,00				241.795.300,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	31.704.711,00				31.846.544,00
100	-- Обврски кон вработените	61.961.701,00				64.413.255,00

101	-- Тековни даночни обврски	33.252,00			
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	167.899.545,00			168.264.869,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.816.391.114,00			1.882.391.585,00
108	-- Останати краткорочни обврски	56.248.349,00			107.180.704,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	15.997.709,00			17.317.756,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	8.324.584.627,00			7.372.108.226,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	1.756.966.330,00			1.052.688.223,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	11.181.178.832,00			7.139.778.929,00
202	-- Приходи од продажба	11.106.253.385,00			7.069.519.865,00
203	-- Останати приходи	55.545.002,00			50.969.444,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1.184.011.431,00			757.971.115,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.590.116.841,00			1.184.011.431,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	19.380.445,00			19.289.620,00

207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	10.385.578.556,00			6.691.693.081,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	8.412.580.683,00			4.963.041.659,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	47.495,00			31.447.400,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	568.515.989,00			459.399.688,00
212	-- Останати трошоци од работењето	116.305.518,00			85.379.487,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	923.962.121,00			790.461.855,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (него)	506.393.709,00			452.747.106,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	44.895.315,00			39.423.858,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	229.067.528,00			202.487.523,00
217	-- Останати трошоци за вработените	143.605.569,00			95.803.368,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	318.670.337,00			311.588.671,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	31.562.836,00			15.822.677,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	4.957.719,00			4.046.893,00
222	-- Останати расходи од работењето	8.975.858,00			30.504.751,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	154.895.137,00			177.649.678,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	114.219.442,00			150.720.972,00

227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	39.527.793,00			12.081.402,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	74.691.649,00			138.639.570,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	35.610,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	40.640.085,00			26.928.706,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	155.837.506,00			106.708.850,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	48.403.631,00			17.815.178,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	15.364.552,00			
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	11.393.165,00			1.694.811,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	21.645.914,00			16.120.367,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	63.022.271,00			44.503.687,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	44.411.604,00			44.389.985,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.200.763.317,00			945.066.992,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.200.763.317,00			945.066.992,00
252	-- Данок на добивка	123.527.280,00			95.679.802,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-	1.077.236.037,00			849.387.190,00

252+253-254)					
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	980,00			975,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	1.077.236.037,00			849.387.190,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.077.236.037,00			849.387.190,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.109.337,00			429.491,00
609	-- Земјишта	1.165.420.516,00			1.163.999.425,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	909.586.833,00			906.428.759,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	18.118.803,00			13.797.677,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	639.974,00			639.974,00
624	-- Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)				1.421.091,00

626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	331.778.485,00			192.991.962,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	907.915.893,00			627.329.603,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	4.431.095.077,00			4.431.095.077,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	1.816.391.114,00			1.882.391.585,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	719.122.955,00			727.709.558,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	17.004.691,00			18.748.708,00

639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	2.394.561.002,00			1.926.386.934,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.051.730.104,00			810.924.550,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	10.046.040.384,00			6.224.322.322,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	1.820.867.573,00			1.387.006.044,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	147.850,00			147.946,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	190.088,00			
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	20.350.170,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.278.547,00			1.206.547,00
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	3.437.734,00			1.548.959,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	10.515.046,00			25.715.411,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	905.027,00			2.297.523,00

663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.399.903,00			2.376.649,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	17.468.487,00			17.824.355,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	10.135.263.157,00			6.340.914.215,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.787.037.079,00			2.830.148.034,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	32.119.375,00			28.851.105,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.769.256,00			3.380.149,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	22.243.437,00			17.703.071,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	16.276.282,00			15.974.568,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	156.428.838,00			98.497.142,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.717.764.967,00			1.439.909.634,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.448.053.799,00			334.229.471,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	235.824.475,00			205.004.711,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автомобили (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	9.339.457,00			5.318.342,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	21.508.171,00			11.067.443,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или =	155.842.013,00			88.842.401,00

АОП 211 од БУ)					
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	387.983,00			436.726,00
683	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	539.889,00			376.124,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.678.755,00			4.623.333,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	5.222.513,00			5.940.868,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.321.838,00			1.018.204,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	174.859,00			1.293.371,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	849.350,00			381.852,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	36.881.867,00			30.448.781,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	1.901.133,00			3.142.125,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.564.692,00			381.238,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	674.243,00			145.000,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	3.953.764,00			6.007.935,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	39.760.278,00			39.455.422,00

705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	5.384.844,00			4.685.151,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	156.050,00			6.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	675.000,00			315.000,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.515.950,00			800.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	18.196.803,00			5.308.498,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	31.695.912,00			28.269.597,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	6.253.184,00			4.144.392,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7.682.929,00			7.276.025,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	16.856.849,00			14.810.909,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	579.775,00			526.344,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	332.269,00			813.067,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	36.859.547,00			30.376.169,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	38.759,00			9.840,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	174.072,00			

722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	985,00		986,00
-----	---	--------	--	--------

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2190	- 24.52 - Леење на челик	11.336.073.969,00			

Потпишано од:

Nikolina Kostandinovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.